

Врз основа на член 3, став 2 од Законот за јавните набавки (“Службен весник на Република Македонија“ број 19/04) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.10.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОПРЕМА, СТОКИ И УСЛУГИ ОД ОДБРАНБЕН И БЕЗБЕДНОСЕН КАРАКТЕР

1. Со оваа одлука се определува опремата, стоките и услугите кои имаат одбранбен и безбедносен карактер на земјата, кои како такви се прогласени за државна тајна и на кои нема да се применуваат одредбите од Законот за јавните набавки.

2. Опремата, стоките и услугите од точка 1 на оваа одлука се:

- лесно и автоматско огнено оружје како што се пушки, карабини, револвери, пиштоли, полуавтоматски и автоматски пушки, освен ловечко оружје, пиштоли и друго малокалибарско оружје со калибар под 7 мм;

- артилерија и орудија за фрлање на чад, гас и пламен;

- муниција за орудијата од алинеја 1 и 2 од оваа точка;

- бомби, ракети и наведувачки проектили;

- воена опрема за контрола на огинот (компјутери за испалување и инфрацрвени системи за наведување и други уреди за ноќно наведување, телеметри, индикатори на позиција, висинметри, електронски компоненти за пратење, жироскопи, бомбардерски и артилеријски нишани, перископи за опремата од оваа листа и слично);

- тенкови и специјализирани борбени возила;

- отровни или радиоактивни агенци;

- барут, експлозиви и течно или цврсто ракетно гориво;

- воени бродови и нивна специјализирана опрема;

- воздухоплови и нивна опрема за воена употреба;

- електронска воена опрема;

- специјални камери наменети за воена употреба;

- машини, опрема и предмети исклучиво дизајнирани за проучување, производство, тестирање и контрола на орудија, муниција и опрема која има исклучиво воена природа и кои се вклучени во оваа листа;

- опрема, стоки и услуги за потребите на разузнавањето и контраразузнавањето;

- опрема за системите за врски;

- опрема за контра диверзиона заштита;

- топографски карти и

- резервни делови и услуги за одржување на опремата и стоките од оваа точка.

3. Со денот на отпочнување на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на опрема, материјали и услуги од одбранбен и безбедносен карактер (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/98, 5/99, 80/99 и 64/03).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2005 година.

Бр.23-3547/1
4 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.